

**МОБЕС КВАЛИТЕТ под акредитација на EXEMPLAR GLOBAL организира ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ за ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, ИНТЕРНИ и ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ и GDPR PRACTITIONER и DPO – Data Protection Officer**



- ISO9001:2015 – Систем за управување со квалитет
- ISO27001:2013 – Систем за управување со безбедност на информации
- ISO22301:2012 – Систем за управување со континуитет во работењето
- ISO37001:2016 – Систем за управување со анти – корупција
- ISO45001:2018 – Систем за управување со безбедност и здравје
- GDPR – Општа регулатива за заштита на лични податоци

Обуката се спроведува во согласност со правилата, упатствата и програмата на меѓународно признатата организација за обуки **Exemplar Global**. Учесниците ќе можат да се стекнат со компетенциите:

- **AU – Internal Auditor;**
- **TL – Lead / External Auditor;**
- **QM – Quality Management System;**
- **IS – Information Security Management System;**
- **BM – Business Continuity Management System;**
- **AB – Anti-Bribery Management System;**
- **OHS – Occupation Health & Safety Assessment;**
- **GDPR – Practitioner;**
- **DPO – Certified Data Protection Officer.**

Обуката е по принципот на тренинг обука, каде што учесниците преку предавања, практични примери и вежби ќе стекнат нови и ќе ги унапредат постоечките знаења од стандардите ISO9001, ISO27001, ISO22301, ISO37001, ISO45001 и GDPR. Обуката ќе им овозможи на организациите и учесниците преку утврдена методологија:

- да стекнат способност да ги идентификуваат потребните методи и техники за планирање, имплементација, и спроведување на интерни и екстерни проверки на менаџмент системи, со соодветна компетентност и ефикасност во реализација на истите;
- да го разберат концептот на интеграција на менаџмент системи, како поволност при имплементација и сертификација;
- да стекнат потребни знаења за успешна имплементација на безбедносни, технички и организациони мерки за заштита на личните податоци врз основа на GDPR;
- да се стекнат со **МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ**.

#### **ОБУКАТА СЕ ПРЕПОРАЧУВА ЗА:**

- Директори и менаџери на организации;
- Координатори и консултанти за менаџмент системи;
- Проектни менаџери и менаџери за човечки ресурси;
- Експерти за безбедност и здравје;
- Официри за заштита на лични податоци;
- Експерти и менаџери за безбедност на информации;
- Сите кои сакаат да напредуваат во своите професионални кариери.

#### **ДЕТАЛИ ЗА ОБУКАТА:**

- Кандидатите добиваат материјали и литература, ручек, кафе и освежување за време на паузата;
- Датум на одржување:  
**18 – 21.09.2019 година**
- Последен датум за пријава: 13.09.2019 година
- За пријава на три или повеќе кандидати од иста организација следува попуст од 10%.

**ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ:**  
тел: +389 2 3103 671 / +389 2 5297 705  
моб: +389 75 531 077  
e-mail: [info@mobeskvalitet.mk](mailto:info@mobeskvalitet.mk)  
[contact@mobeskvalitet.mk](mailto:contact@mobeskvalitet.mk)  
web: [www.mobeskvalitet.mk](http://www.mobeskvalitet.mk)